

Предмет	НЕФАРМАКОЛОШКА И ФАРМАКОЛОШКА ТЕРАПИЈА НА ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС
Студиска програма	Шестгодишни студии по медицина
Код	СМ – И-98
Студиска година	По избор
Семестар	Зимски и летен
Вкупно часови	15
Кредити	1
Вид на предмет	Изборен
Предуслови	Нема
Одговорен наставник	Проф. Д-р Татјана Миленковиќ
Адреса:	Клиника за ендокринологија, дијабетес и болести на метаболизмот, Медицински факултет, Водњанска 17, 1000 Скопје тел: 389 2 3147 264 e-mail: milenkovic.tatjana@yahoo.com
Клучни зборови	Медицински факултет, додипломска настава, изборен предмет, Нефармаколошка и фармаколошка терапија на тип 2 дијабетес
Учебни цели:	<ul style="list-style-type: none"> - Да направи диететски план за пациент со дијабетес - Да одреди пожелен степен на физичка активност за секој поединечно - Да советува соодветна орална терапија кај луѓето со тип 2 дијабетес - Да ја следи успешноста на препиушаната орална терапија - Соодветно да ги комбинира оралните хипогликемици - Да постави индикација за премин на инсулинска терапија
Кратка содржина (извадок)	<p>Теоретска настава:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Основни нутриенти и нивна процентуална застапеност во составот на здравата исхрана - Дневни калориски потреби во зависност од индивидуланите потреби - Основно и напредното броење на јаглени хидрати индивидуализирано за потребите на одделни пациенти - Основни групи на орални хипогликемици, нивни индикации, контраиндикации и потенцијал за лекување - Правилно комбинирање на оралните хипогликемици - Индикации за премин на инсулинска терапија, видови инсулини и инсулински режими <p>Практична настава:</p>

	- Се вежба планирање и спроведување на нефармаколошки и фармаколошки третман кај тип 2 дијабетес										
Организација	Теоретска (интерактивна) настава: 7 часа Практична настава: 8 часа										
Методи на учење	Интерактивна настава на предавање и вежби										
Предвидени учебни резултати	Знаење и разбирање: Студентот ќе се стекне со знаење за правилна исхрана и физичка активност како нефармаколошки третман на тип 2 дијабетесот со можност да прави индивидуални планови за поединечни пациенти, ќе ги знае групите на орални хипогликемици, нивно правилно давање и комбинирање. Клучни вештини: ќе може да предложи терапевтски план за секој пациент со тип 2 дијабетес										
Специфични препораки за наставата	Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности за да добие потпис. <table border="1" data-bbox="459 898 1361 1120"> <thead> <tr> <th>Вид на активност</th> <th>Бодови</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Теоретска настава*</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Практична настава**</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Завршен испит</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Минимум успешност</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>*присуство на теоретска настава (задолжително е присуство на повеќе од 80% од предавањата): 14 бода **практична настава (задолжително е присуство и активно учество на сите вежби): 26 бода</p>	Вид на активност	Бодови	Теоретска настава*	14	Практична настава**	26	Завршен испит	60	Минимум успешност	100
Вид на активност	Бодови										
Теоретска настава*	14										
Практична настава**	26										
Завршен испит	60										
Минимум успешност	100										
Проверка на знаења	Завршен испит: <ul style="list-style-type: none"> ○ Тест со 20 прашања од кои 15 со 4 понудени одговори од кои 1 е точен и 5 прашања со надополнување: 50% од бодовите од завршниот испит ○ 5 Практични случаи за кои треба да посочи диета и потребен третман: 50% од бодовите од завршниот испит <p>Оценката што се добива е описна: положил/не положил</p>										
Учебни помагала	Основни: <ul style="list-style-type: none"> - Владимир Серафимов и сор. Интерна медицина. Скопје - Татјана Миленковиќ. Едукација во третманот на луѓето со дијабетес, Скопје 2006 - Пишувани и електронски материјали за вежба 										